



Република Малта е островска држава во Средоземно море која се состои од неколку острови од кои само три се населени: Малта, Гозо и Комино.

Во земјата живеат помалку од половина милион жители, но според површината, е една од најгусто населените земји во светот.

Летувалишта: Valletta, Sliema, St. Julian's, Qawra, Bugibba, Mellieha

St. Julian's е најголемо и најпосетено туристичко средиште во Малта, со интересни згради и палати од времето на британското владеење, заливи, песочни и камени плажи... Paceville е средиште на ноќната забава со многу барови и дискотеки. Главниот град Валета е оддалечен десетина километри и е поврзан со автобуски линии.

Живописното туристичко место Sliema сместено на североисточниот брег на Малта на 7 км од главниот град Валета, поврзан со локални автобуски линии. Sliema има 3 километарско шеталиште покрај море, опружено со згради и палати, одличен шопинг, кафичи, ресторани и спортски содржини. Со прошетка покрај море брзо се стигнува до St. Julian's.

МАЛТА

Авион / 8 дена / 7 ноќевања

1. Ден (Петок) СКОПЈЕ – МАЛТА

Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 04:45 часот. Полетување за Малта во 06:10 и пристигнување во 07:55 часот. Организиран трансфер и сместување во хотелот. Слободно време за уживање во убавините. Ноќевање.

2 до 7 Ден МАЛТА

Престој во избраниот хотел. Денови за одмор и капење во море како “тиркизно кадифе”. За време на престојот во Малта се организираат факултативни излети...

8. Ден (Петок) МАЛТА – СКОПЈЕ

Појадок. Организиран трансфер до Аеродромот на Малта. Полетување за Скопје во 08:25 часот и пристигнување во 10:10 часот.

Хотел **GOLDEN TULIP VIVALDI 4*** (www.goldentulipvivaldihotel.com) се наоѓа во атрактивниот дел Paceville во St. Julian's, така што бројните клубови, ресторани и продавници се во негова непосредна близина. Во главниот ресторан храната се служи на принцип шведска маса, а хотелот има и бар со лесни јадења, затворен базен, џакузи и теретана кои се бесплатни. Користењето на сауна и турско купатило се со доплата. Во сите стандардни соби може да се сместат максимум 3 лица и имаат купатило со када или туш кабина, клима уред, балкон, телефон, сателитска ТВ, мини бар, фен. Сефот е на рецепција и е со доплата. Супериор собите со поглед на море се поголеми од стандардните соби и во нив може да се сместат 4 лица. На 100 метри оддалеченост од хотелот има плажа и на 300 метри автобуска станица.

HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI 4*	14.07-21.07	21.07-28.07	28.07-04.08	04.08-11.08
Денови/Ноќевања	8/7	8/7	8/7	8/7
Во 1/2 стандардна соба, НП	689	699	719	719
Трето лице на дополнителен кревет	489	489	489	489
Дете 2 – 12 год на дополнителен кревет	299	299	299	299
Во 1/2 superior соба поглед на море, НП	789	799	799	799
Трето лице на дополнителен кревет	499	499	499	499
Дете 2 – 12 год на дополнителен кревет	299	299	299	299

Хотел **ALEXANDRA 3*** (www.alexandrahotelmalta.com) се наоѓа во центарот на St. Julian's, локација погодна за прошетки и забава покрај продавниците и рестораните. Хотелот располага со 188 соби со тераса и 22 апартмани распоредени на 6 катови. Сите стандардни соби се климатизирани, со купатило, балкон, сателитска ТВ, телефон. Сеф, фрижидер и фен се достапни на барање со соодветна доплата. Некои од собите гледат на базен, додека оние на повисоките катови имаат оддалечен поглед кон морето. Хотелот има надворешен базен и бар на највисокиот спрат со поглед на Средоземното море, затворен базен,

џакузи и Спа центар, игротека и елегантно уреден модерен ресторан. На околу 500 метри оддалеченост од хотелот има плажа и на 300 метри автобуска станица.

HOTEL ALEXANDRA 3*	14.07-21.07	21.07-28.07	28.07-04.08	04.08-11.08
Денови/Ноќевања	8/7	8/7	8/7	8/7
Во 1/2 стандардна соба, НП	599	629	659	659
Трето лице на дополнителен кревет	539	539	539	539
Дете 2 – 12 год на дополнителен кревет	399	399	399	399

Хотел DIPLOMAT 4* (www.diplomat.com.mt) се наоѓа во центарот на Sliema, на брегот, на главното шеталиште, во близина на многубројни ресторани, барови, продавници, казина и кина. Хотелот има отворен базен (со џакузи) на највисокиот спрат и сауна. Во собите има сателитска ТВ, Wi Fi, клима уред, апарат за чај и кафе, мини бар, сеф. Собите имаат директен или страничен поглед кон море или поглед кон градот. Пред хотелот има плажа привлечна за сончање, пливање и спортови на вода.

HOTEL DIPLOMAT 4*	14.07-21.07	21.07-28.07	28.07-04.08	04.08-11.08
Денови/Ноќевања	8/7	8/7	8/7	8/7
Во 1/2 стандардна соба, НП	599	599	699	699
Трето лице на дополнителен кревет	479	479	499	499
Дете 2 – 7 год на дополнителен кревет	299	299	299	299
Дете 7 – 12 год на дополнителен кревет	399	399	399	399
Доплата за полупансионен возрасен/дете до 7 год	95/47	95/47	95/47	95/47

Хотел ROMA 3* (www.hotelroma.com.mt) се наоѓа во Sliema, покрај брегот со прекрасен поглед на море, во близина на шопинг центарот, опкружен со продавници, барови и ресторани. Секоја соба е опремена со сателитска телевизија, радио, мини бар, телефон, купатило и фен. Во ресторанот на хотелот со традиционална малтешка кујна има привилегирани цени за гостите од хотелот.

HOTEL ROMA 3*	14.07-21.07	21.07-28.07	28.07-04.08	04.08-11.08
Денови/Ноќевања	8/7	8/7	8/7	8/7
Во 1/2 стандардна соба, НП	499	499	559	599
Трето лице на дополнителен кревет	479	489	499	519
Дете 2 – 12 год на дополнителен кревет	399	399	399	399

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз на релација: Скопје – Малта - Скопје со вклучени аеродромски такси
- Трансфер од Аеродромот на Малта до избраниот хотел
- Сместување во избраниот хотел на Малта на база 7 ноќевања со појадок
- Рачен багаж (1 торба/куфер со димензии 42x32x25см)
- Професионална организација на аранжманот

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Доплата за голема кабинска торба (со димензии 56x45x25см) 2.100 денари или Доплата за багаж (1 торба/куфер со максимум 23kg) 5.000 денари
- Туристичка такса 0,5 евра на ден (се плаќа во хотелот на рецепција)
- Патничко – здравствено осигурување 395 денари

НАПОМЕНИ:

- За реализација на овој аранжман, потребен е минимум од 25 патници
- За овој аранжман важат Опшите услови за патување на СКТМ

Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија

Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk  